

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за прекурзори ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/04. 40/07), министерот за здравство донесе

## **Правилник за содржината на барањата за дозвола за увоз, извоз, транзит и транспорт на прекурзори и образецот на дозволите за увоз, извоз, транзит и транспорт на прекурзори**

### Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на барањата за дозвола за увоз, извоз, транзит и транспорт на прекурзори и образецот на дозволите за увоз, извоз, транзит и транспорт на прекурзори.

### Член 2

Барањето за извоз на прекурзорите наведени во член 3, точки 1, 2 и 3 од Законот за прекурзори треба да ги содржи следните податоци:

- името и адресата на извозникот, увозникот во трета земја, како и на секој друг оператор вклучен во извозните операции или пратки, и на крајниот примач,
- името на прекурзорот како што е наведено во член 3 од законот за прекурзори, и во случај на смеса или природен производ, количината, тежината и доколку е тоа можно, процентот на прекурзорот кој се содржи во смесата или природниот производ.
- податоци за транспортните аранжмани, како што се: очекувано време на испраќање, начин на транспорт, името на царинската служба каде ќе се изработи царинската декларација, и доколку е тоа можно, податоци за начинот на транспорт, распоредот, очекуваното место на излез и очекуваното место на влез во земјата која увезува.
- во случај кога државата извозник издава извозна дозвола, се приложува и копија од дозволата издадена од земјата корисник
- бројот на издадената дозвола за вршење на дејност.

### Член 3

Барањето за увоз на прекурзорите наведени во член 3, точки 1,2 и 3 од Законот за прекурзори треба да ги содржи следните податоци:

- име и адреса на увозникот, на извозникот од трета земја, и на секој вклучен оператор, како и на крајниот примач.
- името на прекурзорот како што е наведено во член 3, точки 1, 2 и 3 од Законот за прекурзори, или во случај на смеса или природен производ неговото име, и CAS и HS кодот составен од осум броја, и името на прекурзорот кој се содржи во смесата или природниот производ
- количината и тежината на прекурзорот и во случај на смеса или природен производ, количината, тежината и доколку е тоа можно, процентот на прекурзорот кој се содржи во смесата или природниот производ
- доколку се достапни, податоци за транспортот, како што е начинот на транспорт, датумот и местото на влез во земјата и
- бројот на дозволата за вршење на дејност,
- името и адресата на извозникот, увозникот во трета земја, секој друг оператор вклучен во извозните операции или пратки, и на крајниот примач,

-името на прекурзорот како што е наведено во член 3 од законот за прекурзори, и во случај на смеса или природен производ, количината, тежината и доколку е тоа можно, процентот на прекурзорот кој се содржи во смесата или природниот производ.

- податоци за транспортните аранжмани, како што се очекувано време на испраќање, методот на транспорт, името на царинската служба каде ќе се изработи царинската декларација, и доколку е тоа можно, податоци за начинот на транспорт, распоредот, очекуваното место на излез и очекуваното место на влез во земјата која увезува.

- во случај кога државата извозник издава извозна дозвола, се приложува и копија од дозволата издадена од земјата корисник

-бројот на издадената дозвола за вршење на дејност

#### Член 4

Барањето за транспорт/транзит на прекурзорите наведени во член 3, точки 1, 2 и 3 од Законот за прекурзори треба да ги содржи следните податоци:

- име и адреса на правното лице кое го врши транспортот, увозникот, на извозникот од трета земја, и на секој вклучен оператор, како и на крајниот примач,

- податоци за транспортните аранжмани, како што се: очекувано време на испраќање, начин на транспорт, името на царинската служба каде ќе се изработи царинската декларација, очекуваното место на излез и очекуваното место на влез во земјата која увезува.

- податоци за итинерерот на движење (транспортниот пат),

- видот на транспорт,

- број на увозна/извозна дозвола и органот кој ја издал,

- податоци за пакувањето амбалажата/контејнерот,

- тежина на празен/тежина на полн контејнер,

- ознаки на контејнерот,

- регистерски број на транспортното средство,

- приближно време на почеток на транспортот,

- број на дозвола за увоз во земјата краен примач при транзит на прекурзорот.

#### Член 5

Образците на увозните, извозните, транспортните и транзитните дозволи на прекурзори се дадени во прилозите 1,2 и 3 на овој правилник и се негов составен дел.

#### Член 6

Извозните, транспортните и транзитните дозволи се изработуваат (издаваат) во 5 примероци(копии) нумерирани соодветно од 1 до 5.

Копиите 1 и 1а од извозната дозвола остануваат во Министерството за здравство.

Копијата 1 од транспортната или транзитната дозвола останува во Министерството за здравство, а копијата 1а се испраќа до Министерството за внатрешни работи.

Копиите број 2 и 3 одат во придружба на прекурзорите и се презентираат на царинската служба каде се изработува царинска извозна декларација и соодветно на надлежните органи на местото на излез од царинската територија на земјата. На местото на излез, надлежниот орган (царината) ја враќа копијата број 3 до надлежниот орган кој ја издал дозволата. Копијата број 4 останува кај извозникот и останува во придружба на прекурзорот до местото на дестинација и е наменета за надлежниот орган на земјата која увезува.

Копијата број 5 останува кај извозникот. –

## Член 7

Увозната дозвола се изработува (издава) во 4 примероци (копии) нумерирани соодветно од 1 до 4.

Копијата број 1 останува кај надлежниот орган кој ја издава дозволата.

Копијата број 2, надлежниот орган кој ја издава дозволата, ја праќа на надлежниот орган во земјата извозник .

Копијата број 3 оди во придружба на прекурзорот од влезната точка на царинската територија до просториите на увозникот, кој оваа копија ја праќа до органот кој ја издал дозволата.

Копијата број 4 ја чува увозникот.

## Член 8

Дозволитите се издаваат на македонски и англиски јазик.

## Член 9

Дозволата за увоз содржи- податоци за датумот на увоз, името на прекурзорот, количината, CAS (хемиски сибол) и HS-број, краен примач( име, адреса, телефон и факс)

Дозволата за извоз содржи податоци за датумот на извоз, итинерерот на движење (транспортниот пат) , видот на транспорт, број на увозна/извозна дозвола и органот кој ја издал, името на прекурзорот, количината, CAS (хемиски сибол) и HS-број, краен примач( име, адреса, телефон и факс).

Дозволата за транспорт/транзит содржи податоци за итинерерот на движење (транспортниот пат) , видот на транспорт, број на увозна/извозна дозвола и органот кој ја издал, податоци за пакувањето амбалажата/контејнерот, тежина на празен/тежина на полн контејнер, ознаки на контејнерот, регистерски број на транспортното средство, приближно време на почеток на транспортот, број на дозвола за увоз во земјата краен примач при транзит на прекурзорот.

## Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр.

Министер,  
**Имер Селмани**



|  |   |
|--|---|
| <p>14 б. Прекурзор<br/>14.b. Scheduled substances</p>  | <p>15 б CAS и HS код <b>code</b></p> <p>16 б. Нето тежина<br/>16. b Net weight</p> <p>17 б. % во смеса<br/>17.b. % of mixture</p> <p>18 б. Број на фактура<br/>18.b. Invoice Number</p>   |
| <p>19. Изјава од подносителот на барањето<br/>19. Declaration by the applicant<br/>Име _____<br/>Name-----</p> <p>Го претставувам _____<br/>Representing-----<br/>(подносителот на барањето)<br/>(Applicant)</p> <p>Потпис _____ Дата _____<br/>Signature-----Date-----</p>  | <p>20. (пополнува царинарницата каде се изработува царинската декларација, доколку не е поднесено барање за поедноставена процедура за дозвола за извоз)<br/>20. (For the completion by the competent Authorities at the point of exit from the Community customs territory unless the simplified export authorization procedure is applied)</p> <p>Број на царинската декларација _____<br/>Reference number of customs declaration:-----<br/>Печат<br/>Stamp:</p> |
| <p>21.(пополнува надлежниот орган кој ја издава дозволата, освен во случаи на поедноставена процедура за извоз)<br/>21. (For completion by issuing authority unless the simplified export authorization procedure is applied).</p> <p>Податоците од точка 18 се потребни<br/>ДА./НЕ..<br/>Box 18 information still required: YES...NO...<br/>Полињата 7,8,10-13 се потребни ДА./НЕ.<br/>Boxes 7,8, 10-13 information still required<br/>YES...NO....</p> <p>Потпис _____<br/>Signature:-----</p> <p>Функција _____<br/>Function:-----</p> <p>Датум _____ Печат<br/>Date----- Stamp</p> | <p>22. ПОТВРДА ЗА ИЗЛЕЗ ОД ЗЕМЈАТА<br/>22. CONFIRMATION OF EXIT FROM THE COUNTRY</p> <p>Датум на излез _____<br/>Date of exit:-----</p> <p>Потпис на службеникот _____<br/>Signature of officer:-----</p> <p>Функција _____<br/>Function:-----</p> <p>Место _____<br/>Place:-----</p> <p>Датум _____<br/>Date:-----<br/>Печат<br/>Stamp:</p>  |

|   |                                      |  |  |   |
|---|--------------------------------------|--|--|---|
|   | <b>1.a.</b>                          | 1.Извозник<br>1. Exporter (name and address)   | 2. Дозвола за извоз број ____<br>Authorization number-----<br><br>Издадена на _____ во _____<br><br>Issued (date)-----at:-----   |   |
| Примерок за надлежниот орган<br><b>COPY FOR THE ISSUING AUTHORITY</b> |                                      |  | 3.Поедноставена процедура за одобрување на извоз ДА____/НЕ____   |   |
|   |                                      |  | 4. Важност од _____ до _____<br>4. Period of validity<br><br>Beginning :                      End:   |   |
|   |                                      | 5. Увозник во земјата наведена како дестинација ( име и адреса)<br>5. Importer in the country of destination (name and address)<br><br>Увозна дозвола бр. _____<br><br>Import authorization No:----- | 6. (да се пополни од надлежниот орган)<br>Надлежен орган<br>( име, адреса, телефон, факс, е-маил)<br>(For completion by the issuing authority) Issuing Authority (name, address, phone, fax, e-mail) |   |
|   |                                      | 7. Други оператори (име и адреси)<br>7. Other Operator(s) (name and address)   | 8. Царинарница каде се изработува царинската декларација( име и адреса)<br>8. Customs office where the customs declaration will be made (name and address)   |   |
|   |                                      | 9. Краен примач ( име и адреса)<br>9. Ultimate consignee (name and address)  | 10. Место на излез<br>10. Point of exit  | 11. Место на влез во земјата увозник<br>11. Point of entry into the importing country |
|   |                                      |  | 12. Начин на превоз<br>12. Means of transport  | 13. Рута<br>13. Itinerary   |
|   |                                      | 14 а. Прекурзор<br>14.a. Scheduled substances  | 15 а. CAS и HS код/code  |   |
|   |                                      |  | 16 а. Нето тежина<br>16. a Net weight  |   |
|   | 17 а. % во смеса<br>17. % of mixture |  |  |   |
|   | <b>1.a</b>                           |  | 18 а. Број на фактура<br>18.a. Invoice number  |   |
|   |                                      | 14 б. Прекурзор<br>14.b. Scheduled substances  | 15 б CAS и HS код code   |   |
|   |                                      |  | 16 б. Нето тежина<br>16. b Net weight  |   |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>17 б. % во смеса<br/>17.b. % of mixture</p> <p>18 б. Број на фактура<br/>18.b. Invoice Number</p>  |
| <p>19. Изјава од подносителот на барањето<br/>19. Declaration by the applicant<br/>Име _____<br/>Name-----</p> <p>Го претставувам _____<br/>Representing-----<br/>(подносителот на барањето)<br/>(Applicant)</p> <p>Потпис _____ Дата _____<br/>Signature-----Date-----</p>   | <p>20. (пополнува царинарницата каде се изработува царинската декларација, доколку не е поднесено барање за поедноставена процедура за дозвола за извоз)<br/>20. (For the completion by the competent Authorities at the point of exit from the Community customs territory unless the simplified export authorization procedure is applied)</p> <p>Број на царинската декларација _____<br/>Reference number of customs declaration:-----<br/>Печат<br/>Stamp:</p> |
| <p>21.(пополнува надлежниот орган кој ја издава дозволата, освен во случаи на поедноставена процедура за извоз)<br/>21. (For completion by issuing authority unless the simplified export authorization procedure is applied).</p> <p>Податоците од точка 18 се потребни<br/>ДА./НЕ..<br/>Box 18 information still required: YES...NO...<br/>Полињата 7,8,10-13 се потребни ДА./НЕ..<br/>Boxes 7,8, 10-13 information still required<br/>YES...NO....</p> <p>Потпис _____<br/>Signature:-----</p> <p>Функција _____<br/>Function:-----</p> <p>Датум _____ Печат<br/>Date----- Stamp</p> | <p>22. ПОТВРДА ЗА ИЗЛЕЗ ОД ЗЕМЈАТА<br/>22. CONFIRMATION OF EXIT FROM THE COUNTRY</p> <p>Датум на излез _____<br/>Date of exit:-----</p> <p>Потпис на службеникот _____<br/>Signature of officer:-----</p> <p>Функција _____<br/>Function:-----</p> <p>Место _____<br/>Place:-----</p> <p>Датум _____<br/>Date:-----<br/>Печат<br/>Stamp:</p>  |
|   |   |





|   |  |
|---|--|
| <p>19. Изјава од подносителот на барањето<br/> <b>19. Declaration by the applicant</b><br/> Име _____<br/> Name-----</p> <p>Го претставувам _____<br/> Representing-----<br/> (подносителот на барањето)<br/> (Applicant)</p> <p>Потпис _____ Дата _____<br/> Signature-----Date-----</p>   | <p>20. (пополнува царинарницата каде се изработува царинската декларација, доколку не е поднесено барање за поедноставена процедура за дозвола за извоз)<br/> <b>20. (For the completion by the competent Authorities at the point of exit from the Community customs territory unless the simplified export authorization procedure is applied)</b></p> <p>Број на царинската декларација _____<br/> Reference number of customs declaration:-----<br/> Печат<br/> Stamp:</p> |
| <p>21.(пополнува надлежниот орган кој ја издава дозволата, освен во случаи на поедноставена процедура за извоз)<br/> <b>21. (For completion by issuing authority unless the simplified export authorization procedure is applied).</b></p> <p>Податоците од точка 18 се потребни ДА./НЕ..<br/> Box 18 information still required: YES...NO...</p> <p>Полињата 7,8,10-13 се потребни ДА./НЕ..<br/> Boxes 7,8, 10-13 information still required YES...NO....</p> <p>Потпис _____<br/> Signature:-----</p> <p>Функција _____<br/> Function:-----</p> <p>Датум _____ Печат<br/> Date----- Stamp</p> | <p><b>22. ПОТВРДА ЗА ИЗЛЕЗ ОД ЗЕМЈАТА</b><br/> <b>22. CONFIRMATION OF EXIT FROM THE COUNTRY</b></p> <p>Датум на излез _____<br/> Date of exit:-----</p> <p>Потпис на службеникот _____<br/> Signature of officer:-----</p> <p>Функција _____<br/> Function:-----</p> <p>Место _____<br/> Place:-----</p> <p>Датум _____ Печат<br/> Date:----- Stamp:</p>   |

**Copy to accompany the goods to importing country (ANNEX VI, kopija 3 od Regulativata)**

|   |          |  |   |  |   |
|---|----------|--|---|--|---|
| <b>Примерок за извозникот<br/>COPY FOR THE EXPORTER</b> | <b>4</b> | <p>1.Извозник<br/>1. Exporter (name and address)</p> | <p>2. Дозвола за извоз број ____<br/>Authorization number-----</p> <p>Издадена на _____ во _____<br/>Issued (date)-----at:-----</p>   |  |   |
|   |          |  | <p>3.Поедноставена процедура за одобрување на извоз ДА ____/НЕ ____</p>   |  |   |
|   |          |  | <p>4. Важност од _____ до _____<br/>4. Period of validity</p> <p>Beginning : _____ End: _____</p>   |  |   |
|   |          |  | <p>5. Увозник во земјата наведена како дестинација ( име и адреса)<br/>5. Importer in the country of destination (name and address)</p> <p>Увозна дозвола бр. _____<br/>Import authorization No:-----</p> | <p>6. (да се пополни од надлежниот орган)<br/>Надлежен орган<br/>( име, адреса, телефон, факс, е-маил)<br/>(For completion by the issuing authority) Issuing Authority (name, address, phone, fax, e-mail)</p> |   |
|   |          |  | <p>7. Други оператори (име и адреси)<br/>7. Other Operator(s) (name and address)</p>  | <p>8. Царинарница каде се изработува царинската декларација( име и адреса)<br/>8. Customs office where the customs declaration will be made (name and address)</p>   |   |
|   |          |  | <p>9. Краен примач ( име и адреса)<br/>9. Ultimate consignee (name and address)</p>   | <p>10. Место на излез<br/>10. Point of exit</p>  | <p>11. Место на влез во земјата увозник<br/>11. Point of entry into the importing country</p> |
|   |          |  |   | <p>12. Начин на превоз<br/>12. Means of transport</p>  | <p>13. Рута<br/>13. Itinerary</p>   |
|   |          |  | <p>14 а. Прекурзор<br/>14.a. Scheduled substances</p>   | <p>15 а. CAS и HS код/code</p>   |   |
|   |          |  |   | <p>16 а. Нето тежина<br/>16. a Net weight</p>  |   |
|   |          |  |   | <p>17 а. % во смеса<br/>17. % of mixture</p>   |   |
|   | <b>4</b> |  | <p>18 а. Број на фактура<br/>18.a. Invoice number</p>   |  |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  | 14 б. Прекурзор<br>14.b. Scheduled substances  | 15 б. CAS и HS код <i>code</i><br>16 б. Нето тежина<br>16. b Net weight<br>17 б. % во смеса<br>17.b. % of mixture<br>18 б. Број на фактура<br>18.b. Invoice number   |
|  | 19. Изјава од подносителот на барањето<br>19. Declaration by the applicant<br>Име _____<br>Name-----<br><br>Го претставувам _____<br>Representing-----<br>(подносителот на барањето)<br>(Applicant)<br><br>Потпис _____ Дата _____<br>Signature-----Date-----  | 20. (пополнува царинарницата каде се изработува царинската декларација, доколку не е поднесено барање за поедноставена процедура за дозвола за извоз)<br>20. (For the completion by the competent Authorities at the point of exit from the Community customs territory unless the simplified export authorization procedure is applied)<br><br>Број на царинската декларација _____<br>Reference number of customs declaration:-----<br><br>Печат<br>Stamp: |
|  | 21.(пополнува надлежниот орган кој ја издава дозволата, освен во случаи на поедноставена процедура за извоз)<br>21. (For completion by issuing authority unless the simplified export authorization procedure is applied).<br><br>Податоците од точка 18 се потребни ДА./НЕ..<br>Box 18 information still required: YES....NO...<br><br>Полињата 7,8,10-13 се потребни ДА./НЕ..<br>Boxes 7,8, 10-13 information still required YES...NO....<br><br>Потпис _____<br>Signature:-----<br><br>Функција _____<br>Function:-----<br><br>Датум _____ Печат _____<br>Date----- Stamp | 22. ПОТВРДА ЗА ИЗЛЕЗ ОД ЗЕМЈАТА<br>22. CONFIRMATION OF EXIT FROM THE COUNTRY<br><br>Датум на излез _____<br>Date of exit:-----<br><br>Потпис на службеникот _____<br>Signature of officer:-----<br><br>Функција _____<br>Function:-----<br><br>Место _____<br>Place:-----<br><br>Датум _____ Печат _____<br>Date:----- Stamp:  |
|  |  |  |

Прилог 2

УВОЗНА ДОЗВОЛА

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1   | 1.Извозник<br>1. Exporter  | 2. Дозвола за увоз број ____<br>Authorization number ____<br><br>Издадена на _____ во _____<br>Issued (date) _____ at _____  |
| Примерок за надлежниот орган<br>Copy for the issuing authority  |  | 3. Важност од _____ до _____<br>3. Period of validity from ____ to _____   |
|   | 4. Извозник ( име и адреса)<br>4. Importer (name and address)  | 5. (да се пополни од надлежниот орган)<br>Надлежен орган<br>( име, адреса, телефон, факс, е-маил)<br>(For completion by the issuing authority)<br>Issuing authority<br>(name, address, phone, fax, e-mail) |
|   | 6. Други оператори (име и адреси)<br>6. Other operator(s) (name and address)   | 7. Надлежен орган во земјата извозник<br>(име и адреса)<br>7. Competent authority of the exporting country<br>(name and address)   |
|   | 8. Краен примач ( име и адреса)<br>8. Ultimate consignee (name and address)  | 9. Место на влез во земјата увозник<br>9. Point of entry into the country importer   |
|   |  | 10. начин на превоз<br>10.methods/means of transport   |
|   | 11 а. Прекурзор<br>11 a. Scheduled substances  | 12 а. CN код<br>12 a. CN code<br><br>13 а. Нето тежина<br>13 a. Net weight<br><br>14 а. % во смеса<br>14 a. % of mixture   |
| 1   |  | 15 а. Број на фактура<br>15 a. Invoice number  |
| 11 б. Прекурзор<br>11 b. Scheduled substances   | 12 б. CN код<br>12 b. CN code<br><br>13 б. Нето тежина<br>13 b. Net weight<br><br>14 б. % во смеса<br>14 b.% of mixture<br><br>15 б. Број на фактура<br>15 b. Invoice number |  |
| 16. Изјава од подносителот на барањето<br>16. Declaration by the applicant<br><br>Име _____ Го претставувам _____ (подносителот на барањето)<br>Name _____ Representing _____ (applicant) |  |  |

|  |   |
|--|---|
| Потпис _____ Дата _____<br>Signature _____ Date _____  |   |
| 17.(пополнува надлежниот орган кој ја издава дозволата)<br>17. (for completion by issuing authority)<br><br>Податоците од полињата 7, 9 10 се потребни<br>Boxes 7,9,10 still required<br>ДА./НЕ..<br>YES /NO<br><br>Потпис _____<br>Signature _____<br><br>Функција _____<br>Function: _____<br><br>Датум _____ Печат _____<br>Date _____ Stamp: _____ | 18.(пополнува царината)<br>18.(for completion by the customs office)<br><br>Царински број _____<br>Customs reference( потврда за почеток на процедура или број на царинарницата за одобрен третман или употреба)<br>(declaration of entry into the procedure or reference number to the customs approved treatment or use)<br><br>Потпис на службеникот _____<br>Signature of officer: _____<br><br>Функција _____<br>Function _____<br><br>Место _____ Датум _____ Печат _____<br>Place _____ Date _____ Stamp _____ |
|  |   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 2   | 1.Извозник<br>1. Exporter  | 2. Дозвола за увоз број ____<br>Authorization number ____<br><br>Издадена на _____ во _____<br>Issued (date) _____ at _____   |
| Примерок за надлежниот орган во земјата извозник<br>Copy for the authority in the country of export |  | 3. Важност од _____ до _____<br>3. Period of validity from ____ to _____  |
|   | 4. Извозник (име и адреса)<br>4. Importer (name and address)   | 5. (да се пополни од надлежниот орган)<br>Надлежен орган<br>(име, адреса, телефон, факс, е-маил)<br>(For completion by the issuing authority)<br>Issuing authority<br>(name, address, phone, fax, e-mail) |
|   | 6. Други оператори (име и адреси)<br>6. Other operator(s) (name and address)   | 7. Надлежен орган во земјата извозник<br>(име и адреса)<br>7. Competent authority of the exporting country<br>(name and address)  |
|   | 8. Краен примач (име и адреса)<br>8. Ultimate consignee (name and address)   | 9. Место на влез во земјата увозник<br>9. Point of entry into the country importer  |
|   |  | 10. начин на превоз<br>10.methods/means of transport  |
|   | 11 а. Прекурзор<br>11 a. Scheduled substances  | 12 а. CN код<br>12 a. CN code<br><br>13 а. Нето тежина<br>13 a. Net weight<br><br>14 а. % во смеса<br>14 a. % of mixture  |
| 2   |  | 15 а. Број на фактура<br>15 a. Invoice number   |
|   | 11 б. Прекурзор<br>11 b. Scheduled substances  | 12 б. CN код<br>12 b. CN code<br><br>13 б. Нето тежина<br>13 b. Net weight<br><br>14 б. % во смеса<br>14 b.% of mixture<br><br>15 б. Број на фактура<br>15 b. Invoice number                              |
|   | 16. Изјава од подносителот на барањето<br>16. Declaration by the applicant<br><br>Име _____ Го претставувам _____ (подносителот на барањето)<br>Name _____ Representing _____ (applicant)<br><br>Потпис _____ Дата _____<br>Signature _____ Date _____ |   |

|   |  |
|---|--|
| <p>17.(пополнува надлежниот орган кој ја издава дозволата)<br/> 17. (for completion by issuing authority)</p> <p>Податоците од полињата 7, 9 10 се потребни<br/> Boxes 7,9,10 still required</p> <p>ДА./НЕ..<br/> YES /NO</p> <p>Потпис _____<br/> Signature _____</p> <p>Функција _____<br/> Function: _____</p> <p>Датум _____ Печат _____<br/> Date _____ Stamp:</p> | <p>18.(пополнува царината)<br/> 18.(for completion by the customs office)</p> <p>Царински број _____<br/> Customs reference ( потврда за почеток на процедура или број на царинарницата за одобрен третман или употреба)<br/> (declaration of entry into the procedure or referenece number to the customs approved treatment or use)</p> <p>Потпис на службеникот _____<br/> Signature of officer: _____</p> <p>Функција _____<br/> Function _____</p> <p>Место _____ Датум _____ Печат _____<br/> Place _____ Date _____ Stamp</p> |
|---|--|

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 3   | 1. Извозник<br>1. Exporter  | 2. Дозвола за увоз број ____<br>Authorization number ____<br><br>Издадена на _____ во _____<br>Issued (date) _____ at _____   |  |
| Примерок кој ја придружува стоката<br>Copy to accompany the goods | 3. Важност од _____ до _____<br>3. Period of validity from ____ to _____  |   |  |
|   | 4. Извозник (име и адреса)<br>4. Importer (name and address)  | 5. (да се пополни од надлежниот орган)<br>Надлежен орган<br>(име, адреса, телефон, факс, е-маил)<br>(For completion by the issuing authority)<br>Issuing authority<br>(name, address, phone, fax, e-mail) | 6. Други оператори (име и адреси)<br>6. Other operator(s) (name and address)   |
|   | 8. Краен примач (име и адреса)<br>8. Ultimate consignee (name and address)  | 9. Место на влез во земјата увозник<br>9. Point of entry into the country importer  | 7. Надлежен орган во земјата извозник<br>(име и адреса)<br>7. Competent authority of the exporting country<br>(name and address) |
|   | 11 а. Прекурзор<br>11 а. Scheduled substances   | 10. начин на превоз<br>10. methods/means of transport   | 9. Место на влез во земјата увозник<br>9. Point of entry into the country importer   |
|   |   | 12 а. CN код<br>12 а. CN code   | 10. начин на превоз<br>10. methods/means of transport  |
|   | 3   |   | 13 а. Нето тежина<br>13 а. Net weight  |
|   |   | 14 а. % во смеса<br>14 а. % of mixture  |  |
|   |   | 15 а. Број на фактура<br>15 а. Invoice number   |  |
|   |   | 12 б. CN код<br>12 б. CN code   |  |
|   |   | 13 б. Нето тежина<br>13 б. Net weight   |  |
|   |   | 14 б. % во смеса<br>14 б. % of mixture  |  |
|   |   | 15 б. Број на фактура<br>15 б. Invoice number   |  |
|   | 16. Изјава од подносителот на барањето<br>16. Declaration by the applicant<br><br>Име _____ Го претставувам _____ (подносителот на<br>барањето)<br>Name _____ Representing _____ (applicant)<br><br>Потпис _____ Дата _____<br>Signature _____ Date _____ |   |  |



|   |  |
|---|--|
| <p>17.(пополнува надлежниот орган кој ја издава дозволата)<br/>17. (for completion by issuing authority)</p> <p>Податоците од полињата 7, 9 10 се потребни<br/>Boxes 7,9,10 still required</p> <p>ДА./НЕ..<br/>YES /NO</p> <p>Потпис _____<br/>Signature _____</p> <p>Функција _____<br/>Function: _____</p> <p>Датум _____ Печат _____<br/>Date _____ Stamp:</p> | <p>18.(пополнува царината)<br/>18.(for completion by the customs office)</p> <p>Царински број _____<br/>Customs reference ( потврда за почеток на процедура или број на царинарницата за одобрен третман или употреба)<br/>(declaration of entry into the procedure or referenece number to the customs approved treatment or use)</p> <p>Потпис на службеникот _____<br/>Signature of officer: _____</p> <p>Функција _____<br/>Function _____</p> <p>Место _____ Датум _____ Печат _____<br/>Place _____ Date _____ Stamp</p> |
|---|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
| 4  | 1.Извозник<br>1. Exporter   | 2. Дозвола за увоз број ____<br>Authorization number ____<br><br>Издадена на _____ во _____<br>Issued (date) _____ at _____  |
| Примерок за увозникот<br>Copy for the importer |   | 3. Важност од _____ до _____<br>3. Period of validity from ____ to _____   |
|  | 4. Извозник ( име и адреса)<br>4. Importer (name and address)   | 5. (да се пополни од надлежниот орган)<br>Надлежен орган<br>( име, адреса, телефон, факс, е-маил)<br>(For completion by the issuing authority)<br>Issuing authority<br>(name, address, phone, fax, e-mail) |
|  | 6. Други оператори (име и адреси)<br>6. Other operator(s) (name and address)  | 7. Надлежен орган во земјата извозник<br>(име и адреса)<br>7. Competent authority of the exporting country<br>(name and address)   |
|  | 8. Краен примач ( име и адреса)<br>8. Ultimate consignee (name and address)   | 9. Место на влез во земјата увозник<br>9. Point of entry into the country importer   |
|  |   | 10. начин на превоз<br>10.methods/means of transport   |
|  | 11 а. Прекурзор<br>11 a. Scheduled substances   | 12 а. CN код<br>12 a. CN code<br>13 а. Нето тежина<br>13 a. Net weight<br>14 а. % во смеса<br>14 a. % of mixture   |
| 4  |   | 15 а. Број на фактура<br>15 a. Invoice number  |
| 4  | 11 б. Прекурзор<br>11 b. Scheduled substances   | 12 б. CN код<br>12 b. CN code<br>13 б. Нето тежина<br>13 b. Net weight<br>14 б. % во смеса<br>14 b.% of mixture<br>15 б. Број на фактура<br>15 b. Invoice number   |
| 4  | 16. Изјава од подносителот на барањето<br>16. Declaration by the applicant<br><br>Име _____ Го претставувам _____ (подносителот на<br>барањето)<br>Name _____ Representing _____ (applicant)<br><br>Потпис _____ Дата _____<br>Signature _____ Date _____ |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>17.(пополнува надлежниот орган кој ја издава дозволата)<br/>17. (for completion by issuing authority)</p> <p>Податоците од полињата 7, 9 10 се потребни<br/>Boxes 7,9,10 still required</p> <p>ДА./НЕ..<br/>YES /NO</p> <p>Потпис _____<br/>Signature _____</p> <p>Функција _____<br/>Function: _____</p> <p>Датум _____ Печат _____<br/>Date _____ Stamp:</p> | <p>18.(пополнува царината)<br/>18.(for completion by the customs office)</p> <p>Царински број _____<br/>Customs reference ( потврда за почеток на процедура или број на царинарницата за одобрен третман или употреба)<br/>(declaration of entry into the procedure or referenece number to the customs approved treatment or use)</p> <p>Потпис на службеникот _____<br/>Signature of officer: _____</p> <p>Функција _____<br/>Function _____</p> <p>Место _____ Датум _____ Печат _____<br/>Place _____ Date _____ Stamp</p> |
|---|--|

Прилог 3  
Дозвола за транспорт / транзит

ДОЗВОЛА ЗА ТРАНСПОРТ / ТРАНЗИТ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ  
DANGEROUS GOODS AUTHORIZATION FOR TRANSPORT / TRANSIT

|  |   |  |
|--|---|--|
| 1 Испраќач<br>1 Sender   | 2 Број на дозвола<br>2 Transport license  |  |
|  | 2 Број на транспортен документ (АДР/РИД)<br>2 Transport document number (ADR/RID)       | 4. Податоци за превозникот<br>4 Shipper's reference                        |
|  | 5 Регистерски број на превозното средство<br>5 Registration No of the transport vehicle |  |
| 6. Примач<br>6 Consignee   | 7 Возач<br>7 Carrier  |  |
| <p><b>8.Изјава на превозникот</b></p> <p>Изјавувам дека содржината на пратката е целосно и точно опишана во барањето согласно класификацијата, ознаките, пакувањата, соодветноста на условите за транспорт согласно меѓународните и националните законски регулативи</p> <p><b>8. SHIPPER'S DECLARATION</b><br/>I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described below by the Proper Shipping Name, and are classified, packaged, marked and labeled/placarded and are in all respects in proper condition for transport according to the applicable international and national governmental regulations.</p> |   |  |
| <p><b>Пренос на прекурзор со патник или како карго авионско пакување</b></p> <p><b>PASSENGER AND CARGO AIRCRAFT</b></p>  |   | 9. Дополнителни информации за чување<br>9. Additional handling information |
| 10. Број на лет<br>10 Vessel/flight no. and date   | 11. Место на влез на товарот<br>11 Port/place of loading                                |  |
| 12. Место на излез<br>12 Port/place of discharge   | 13. дестинација<br>13. Destination  |  |
| 14. Запремина на товарот<br>14 Shipping marks<br>Cube (m <sup>3</sup> )  | * Број и вид на пакувањата<br>*Number and kind of packages; description of goods        | Бруто тежина(кг) Нето маса(кг)<br>Gross mass (kg) Net mass (kg)            |

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| 15. Идентификационен број на контејнерот/те<br>15 Container identification No  | 16. Број на печат(и)<br>16 Seal number(s)   | 17. Величина и тип на контејнерот<br>17 Container/vehicle size & type | 18. Маса на амбалажата<br>18 Tare mass (kg)   | 19. Вкупна маса вклучително и масата на амбалажата (кг)<br>19 Total gross mass (including tare) (kg) |
| <b>ПОТВРДА ЗА КОНТЕЈНЕРОТ/ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО</b><br>Изјавувам дека прекурзорот/ите се спакувани во амбалажата/превозното средство за кое се дадени податоците, согласно законските одредби.<br><br><b>CONTAINER/VEHICLE PACKING CERTIFICATE</b><br>I hereby declare that the goods described above have been packed/loaded into the container/vehicle identified above in accordance with the applicable provisions.<br><br><b>МОРА ДА БИДЕ ПОТПИШАНО ЗА СИТЕ КОНТЕЈНЕРИ/ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОД СТРАНА НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КОЕ ГО ИЗВРШИЛО ПАКУВАЊЕТО</b><br><b>MUST BE COMPLETED AND SIGNED FOR ALL CONTAINER/VEHICLE LOADS BY PERSON RESPONSIBLE FOR PACKING/LOADING.</b> |   |   |   |  |
| 20. Име на производителот на прекурзорот<br>20 Name of manufacturing company   | 24. Рута на движење на транспортот име на транзитните земји од производителот до финалната дестинација<br><b>24.Itinerary of transporting: the name of the transit countries from the manufacturer of the poison till final destination</b> |   | 25. Дозвола за увоз/извоз издадена од надлежниот орган во РМ број и рок на важност<br>25 Import license No from the responsible authority in RM   |  |
| 21. Име и адреса на испраќачот<br>20 Name and the address of the Mediator  |   |   | 26. Дозвола за увоз издадена од надлежниот орган во земјата која е крајна дестинација на пратката број и рок на важност (при транзит)<br>26 Import license No from the responsible authority in country – final destination of the goods No and expiry date |  |
| 22. Ден, час, кога почнува превозот<br>21 Day, hour, when the transport is starts<br>Place and date  |   |   | 27. Царинарница<br>27. Custom office  | 28. Рок на важност<br>28. Expiry date  |
| 23. Краен корисник<br>23. End user   | ПОТПИС  |   | ПЕЧАТ<br><br>ДАТА   |  |